

- ;
 - ;
 - ;
 - ;

Р.Бр,	социјално ранливи категории	потреби	%
1.	стари лица без семејна грижа	-потреба од посета на лекар во домашни услови -нередовност во снабдување на храна и лекови -неможност за одржување хигена во својот дом -чувство на осаменост и отфрленост -минимални пензии	1,84
2.	лица со телесна попреченост	-постојани приматели на социјална парича помош -многу малку има запослено лица од оваа група и покрај сите услови кои ги нуди држават,запослувањето на ваквите лица е многу малку	0,87
3.	деца со посебни потреби	-обезбедени со социјална парична помош -потреба од дополнителни услуги	0,20
4.	деца со еднородителски семејства	- не обезбедени со доволно финансиски средства	0,02

2019 . 2019 ,
 :
 -----720 000 .

1. ----- 1000 3000
 2. (-- 1000 3000
 3. ----- 1000 3000

4.	-	-----	1000	3000
5.		-----	1000	3000
6.		-----	1000	3000
7.		-----	1000	3000
8.		-----	1000	3000
9.		-----	1000	3000

2019

a:

.							
1.		12 .			70 000		70 000
					70 000		70 000
					70 000		70 000
					50 000		50 000
					20 000		20 000
					30 000		30 000
2		12 .			30 000		30 000
					50 000		50 000
					70 000	30 000	100 000
					40 000		40 000
3		12 .			50 000		50 000
					50 000		50 000
					30 000		30 000

					10 000		10 000
					50 000		50 000

2019

”

”

. 08-1541/1
30.11.2018

